



## ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО – СПАСОВДЕН

**И**кога Јас ќе бидам издигнат од земјата, сите ќе ги привлечам кон себе", им зборува Христос на своите ученици.

Завршниот чин на земната мисија на Спасителот на светот Господ Исус Христос е Неговото Вознесение. Синот Божји се симнал од небото за да ја изврши задачата која Му ја дал Отецот и исполнувајќи сè, се вратил при Отецот, "носејќи го засекогаш ранетото и прославно човештво кое го прими".

"Оче, ... Јас Те прославив на Земјата; го извршив делото, што си Ми го дал да го извршам. И сега, прослави Ме Ти, Оче, во Тебе Самиот, со славата која ја имав во Тебе, уште светот пред да настане. Го јавив името Твое на луѓето, ... Јас им го предадов Твоето слово, ... А сега доаѓам при Тебе, и ова му го кажувам

на светот, за да ја имаат во себе Мојата радост полна", зборува Божјиот Син Господ Исус Христос.

Вознесение Христово! Тоа е денот, тоа е празникот кој го создаде Господ за да се радува светот во него. Тоа е славниот и светол ден кога ќе одекне радосниот поздрав: Христос се Вознесе! и радосниот отпоздрав: Навистина се Вознесе! Тој збор претставува предизвик на т.н. "закони на природата", кои човекот постојано го влечат надолу, кон Земјата, и го потчинуваат на законот на Земјината тежа. А еве, во зборот "Вознесение" тоа е спротивно. Во овој збор се чувствува неискажлива радост, движење нагоре, воздигнување во височината, бескрајно издигнување.

Господ Исус Христос откако воскреснал од мртвите,

преку четириесетте дена им се јавувал на Пресвета Богородица и на своите ученици, им зборувал за Небесното Царство, и ги поткрепувал во верата во Божјото Царство. Како воскреснат им заповедал на своите ученици да ги крштеваат сите народи: "Одете по сиот свет и проповедајте го Евангелието на секое создание. Кој ќе поверува и се крсти, ќе биде спасен; а кој не поверува, ќе биде осуден". Исто така, по своето страдање и Воскресение, им се јавил жив на апостолите и им заповедал да го чекаат доаѓањето на Светиот Дух, кој излегува од Отецот. "Не оддалечувајте се од Ерусалим, туку чекајте го ветувањето од Отецот, за кое сте слушале од Мене! ... Ке примите сила, кога врз вас ќе слезе Светиот Дух; и ќе Ми бидете сведоци во Ерусалим

и во цела Јудеја и Самарија, и дури до крајот на Земјата".

Ги изнел надвор од Витанија, "па кога ги подигна рацете, ги благослови. И кога ги благословуваше, се оддели од нив и се вознесе на небото; тие Му се поклониле и се вратија во Ерусалим со голема радост. И беа постојано во храмот, каде што Го прославуваа и го благословуваа Бога. Амин!" (Лука 24, 50-53)

Таа голема радост трае до денес и секоја година се обновува, засветлува на празникот Вознесение Христово-Спасовден.

Додека апостолите и Богородица гледале кон небото како Христос се вознесува, одеднаш пред нив застанале двајца мажи во бела облека, и им рекле: "Луѓе Галилејци, што стоите и гледате кон небото? Овој Исус, Кој од вас се

# "БОГ СЕ СПУШТИЛ НА ЗЕМЈАТА ЗА НИЕ ДА СЕ ВОЗНЕСЕМЕ НА НЕБЕСАТА!"

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

"Оче, ... Јас Те прославив на Земјата; го извршив делото, што си Ми го дал да го извршам. И сега, прослави Ме Ти, Оче, во Тебе Самиот, со славата која ја имав во Тебе, уште светот пред да настане. Го јавив името Твое на луѓето, ... Јас им го предадов Твоето слово, ... А сега доаѓам при Тебе, и ова му го кажувам на светот, за да ја имаат во себе Мојата радост полна".

"Одете по сиот свет и проповедајте го Евангелието на секое создание. Кој ќе поверува и се крсти, ќе биде спасен; а кој не

поверува, ќе биде осуден".

"Си се вознел во слава, Христe Боже наш, и си ги израдувал учениците со ветувањето на Светиот Дух, а со благословот си ги уверил дека Ти си Син Божји, Избавителот на светот".

"Заплескајте со рацете сите народи, воскликнете кон Бога со радосен глас; зашто Севишниот Господ е страшен, голем Цар е над целата Земја. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега, секогаш и во сите векови. Амин!... Слушнете го ова сите народи; внимавајте вие сите кои живеете по Вселената, земнородни и синови човечки, како богатите така и сиромашните. Устата моја ќе кажува мудрост, а мислата на срцето мое поука".



вознесе на небото, ќе дојде повторно по истиот начин, како што Го видовте да оди на небото". (Дела на св. ап., Лука 1, 10-11)

Овој и многу други настани се запишани во Светото Евангелие, како што вели евангелистот Јован "за да поверувате дека Исус е Христос, Син Божји, и верувајќи да имате живот во Неговото име".

Аџиите и туристите го посетуваат посебно означеното место каде што Господовите нозе за последен пат ја допреле земјата. На тоа место има голем камен на кој јасно се гледаат отпечатците, трагите од Исусовите стапала. Таму денес се наоѓа мала џамија. На врвот на Маслиновата Гора во Ерусалим е подигната голема Православна Црква посветена на Вознесението Христово.

Христос се вознел на небото на четириесеттиот ден по Неговото Воскресение. Тоа бил ден на разделба од Богородица и од апостолиите, но радосна разделба. Но, на тој ден Светата Православна Црква не го празнува заминувањето Христово од луѓето, зашто знаеме дека Тој никогаш не го напушти светот. Тоа се гледа од Неговите зборови: "...Јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. Амин!" (Мат. 28, 20)

На овој празник се одбележува Неговото славно Вознесение на небото, со што се отвора патот на Вознесение на човекот, се отвора небото за Него, новиот и вечен дом, вечното живеалиште на човекот, наречено - Небото како наш вистински роден крај. Гревот ја разделил земјата од небото. Станува збор за Небото кое сме го изгубиле заради своите гревови и кое Христос дојде повторно да ни го покаже, да ни го открие, да ни го дарува, да ни го врати да биде наше. Небото - тоа е Царството Божјо, Царството на вистината и



убавината, Царството на вечниот живот. Небото е име за нашето вистинско повикување. Тоа е потполно одухотворување на човекот, победа на животот над смртта, триумф на љубовта и вистинското знаење. Во зборот Небо се состои крајната вистина на животот на Земјата.

Се поставува прашање зошто Бог станал Богочовек? Зошто Бог се спуштил и се симнал од небото на Земјата? "Бог се спуштил на земјата за ние да се вознесеме на небесата!" Во тоа всушност се состои и правата смисла на големиот Господов празник Вознесение Господово, кое во целиот православен свет е наречен и Спасовден (празник на Спасителот). Со Вознесението на Богочовекот Исус

на небото се отвора патот на вознесението на човекот, човекот е повикан да се вознесе и во него, преку Вознесението, се открива целта и крајната смисла на човечкиот живот. Со овој необичен настан е прославен Бог, но е прославена и човечката природа. Доаѓа до повторно соединување на човекот со Бога, обновена е човечката заедница со Бога, човекот станува учесник во Божественото, тој се обожава. Самиот човек навлегува во тајните и во длабочините на Божественото.

Заради Божјата безгранична љубов, Вознесението е преминување со Христа од смртта во животот, од земјата кон небото. Христовото Вознесение е празник на радос-

та на душата "со надеж за вечниот живот што го вети вечниот Бог", празник на чувство на слобода на христијанската душа, чувство на бескрајност, посилено од радост, посилено од восхит.

Секоја година се празнува во четврток, во шестата недела по празникот Воскресение Христово, точно на четириесеттиот ден од Воскресението на Господ Исус Христос. Тоа е стар празник, востановен уште од времето на апостолите. Во првите векови на христијанството се празнувал заедно со празникот Светата Педесетница, а од четвртиот век почнал да се празнува посебно.

Химната на празникот гласи: "Си се вознел во слава, Христе Боже наш, и си ги израдувал учениците со ветувањето на Светиот Дух, а со благословот си ги уверил дека Ти си Син Божји, Избавителот на светот".

На овој празник се воспева славата и силата Божја преку псалмите на Св. пророк цар Давид (антифони): "Заплескајте со рацете сите народи, воскликнете кон Бога со радосен глас; зашто Севишниот

Господ е страшен, голем Цар е над целата Земја. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега, секогаш и во сите векови. Амин! Голем е Господ и многу фален, во градот на нашиот Бог, на Својата света гора. Прекрасна возвишеност, радост на целата Земја е Гората Сион; на северната страна нејзина е градот на големиот Цар... Слушнете го ова сите народи; внимавајте вие сите кои живеете по Вселената, земнородни и синови човечки, како богатите така и сиромашните. Устата моја ќе кажува мудрост, а мислата на срцето мое поука".

**Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд**